

ЗАБРАНЕТ ЛЕТ НАД "ГРЧКО

Македонскиот претседател Бранко Црвенковски не дозволи да "лази" и да ги моли колегите за да присуствува на Форумот на ООН.

Тој културно ја одби уценувачката политика, која можеше да прерасне во сериозен македонско-грчки дипломатски инцидент.

Во Соопштението од Кабинетот на Црвенковски се истакнува дека по забраната на Грција за слетување на државниот авион, претседателот решил, и покрај поканата од грчкиот колега Папуљас и од генералниот директор на УНЕСКО, да не оди во Атина.

Грчката хистерија и национал-шовинистичката политика продолжуваат да се манифестираат со ненамален интензитет. При тоа, на мета не се само професионалните возачи на камиони или граѓаните, туку и македонскиот политички естаблишмент.

Имено, забраната за прелет на македонскиот авион со кој претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, требаше да пристигне во Атина и да учествува на Форумот на ООН, не само што претставува сериозен инцидент, туку е и меѓународен политички преседан, бидејќи тој беше поканет од страна на грчкиот колега Папуљас, но и од генералниот директор на УНЕСКО.

Според тоа, Атина продолжува да ја спроведува својата стратегија на негација на сè што е македонско или што носи таков предзнак, односно симбол на некоја друга македонска припадност



НАЦИОНАЛИСТИЧКА ХИСТЕРИЈА

Станува јасно дека овие случувања се дирижирани и реализирани по наредба на Атина, а стратегијата за омаловажување на Македонците во Грција е дело на разузнавачите, кои го подготвиле планот за шиканирање и за целосно омаловажување на харизмата на македонската нација, јазик и култура.

Од грчка страна ќе се настојува Македонците да бидат омаловажувани и во други пригоди, како што беше случајот со македонските офицери кои во Франција требаше, заедно со колегите од НАТО алијансата, да одржат вежбовни активности.



Прво, беа забележани примерите во кои беа изгребани македонските ознаки на транспортните возила, кои за Грција превезуваа различни стоки. Потоа, грчки националисти ги малтретираа нашите камионџии. Во овој момент станува јасно дека таквите случувања се реализираат по наредба на Атина, а стратегијата за омаловажување на Македонците во Грција е дело на разузнавачите, кои очигледно го подготвиле планот за шиканирање и за целосно омаловажување на харизмата на македонската нација, јазик и култура. Сигурно ќе се прават и други провокации во кои Македонците ќе бидат дискредитирани, како што е последниот пример. Имено, македонските офицери кои во Франција требаше заедно со колегите од Алијансата да одржат вежбовни

активности, се соочија со несоодветното непрофесионално однесување на војници на НАТО. Неодамна се случи скандалот со македонската мусака, нашето традиционално јадење, во кујната на кампот на мировните сили во Авганистан. Тоа значи дека немилите случувања во рамките на евроатлантската организација, кои се на штета на нашите припадници на вооружените сили, се интензивираат поради провокациите на грчката националистичка и шовинистичка пропаганда. Тоа ќе претставува сериозна пречка за развивање на добрососедските односи.

По грчкото ембарго од деведесеттите години на минатиот век ова е втор обид за бришење на македонската нација и на Република Македонија од географската карта на светот.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Малтретирањето на македонските камионџии на граничниот премин "Дојрани" претставува врв на националистичката грчка катарза, која по одржувањето на Самиот на НАТО во Букурешт се одвива во различни форми.

ТО КУКАВИЧКО ГНЕЗДО"

и географска одредница.

Методот кој Грците го користат во последно време ги надминува сите толерантни граници, но и предизвикува ретроградна политика која, за жал, сè уште не воскреснала во Македонија.

Претседателот Бранко Црвенковски не дозволи да "лази" и да ги моли колегите за да присуствува на Форумот на ООН. Тој културно ја одби уценувачката политика, која можеше да прерасне во сериозен македонско-грчки дипломатски инцидент.

Во Соопштението од Кабинетот на Црвенковски се истакнува дека по забраната на Грција за слетување на државниот авион, претседателот решил, и покрај поканата од грчкиот колега Папуљас и од генералниот директор на УНЕСКО, да не оди во Атина.

"Оваа постапка на грчките власти е спротивна на меѓународните норми и принципи и не придонесува во развој

на добрососедските односи и на заљобите за споделување на заеднички европски и демократски вредности", оценува македонскиот претседател.

Портпаролот на македонската Влада, Ивица Боцевски, веднаш даде своја оценка:

"Со последниот чин на јужниот сосед само се потврдува дека Грција не се откажува од уцени и од закани со кои сака да наметне свое име за Македонија, а кои се спротивни на сите цивилизациски норми. Таквото однесување не ѝ доликува на една земја-членка на ЕУ, на една земја-членка на НАТО. Тоа однесување не ѝ доликува на една земја која, се разбира, претендира да биде лидер во регионот".

Веста за грчката одлука да не му дозволи слетување на македонскиот владин авион на кој, исто како и во случајот со македонскиот авиопревозник МАТ, се истакнати државните симболи, беа

пренесени од грчката Канцеларија за врски во Скопје.

Грчките дипломати се обидуваа да го убедат Црвенковски да патува со автомобил, но предлог бил отфрлен како неприфатлив и уценувачки.

Уште пред да пристигне реакцијата од страна на нашиот шеф на државата, Грција потврди дека на претседателот нема да му биде дозволено да лета преку грчка територија.

Портпаролот на грчкото МНР, Јоргос Кумуцакос, изјави дека позицијата на Грција е јасна. Нема прелетување и слетување за македонските авиони преку грчка територија сè додека на нив го има името Македонија. Тоа значи дека Грција не попушта во нејзината надворешна политика, односно уште повеќе го продлабочува веќе утврдениот негаторски став кон Македонија.

"МЕТЛА" ЗА ИГРАТА НА "ЖИВЦИ"

Тезата дека малтретирањата на македонските возачи на камиони претставуваат осамени случаи падна во вода откако грчки полицајци малтретираа македонски државјани, принудувајќи ги да го исчистат граничниот премин "Дојрани", како услов да влезат во Македонија.

Малтретирањето на четворицата македонски возачи на камиони се случило на преминот "Дојрани" од грчката страна на границата. На овие наши граѓани, кои се на возраст од 26 до 60 години, им било дозволено да ја напуштат Грција и да заминат за Македонија откако грчките гранични службеници им дале гумени ракавици, метли и најлонски кеси и ги присиле да го соберат целиот смет расфрлен на граничниот премин "Дојрани".

Македонските државјани со иницијали М.К. (26), А.Б. (25), О.М. (36) и М.Д. (60) инцидентот го пријавиле во македонската полиција.

Станува збор за најнов, но не и единствен случај на малтретирање на македонски државјани за излез или за

влез во Грција.

Претходно во Грција беше нападнат 27-годишниот струмичанец Славе Донеv. Тој буквално беше шиканиран од страна на триесеттина Грци, кои учествуваа на протестниот собир кај Лариса во Грција. Тие му ги одзеле документите и под закана со нож го натерале да ја симне налепницата со знакот МК, која се наоѓала на задниот дел од камионот.

"Ме прашуваа од каде сум за намерно да им кажам Македонија. Беа двајца постари, како да сакаа да ме нападнат, да ме удрат, и јас малку се повлекоv", изјави Славе Донеv.

Како и секогаш, така и овој пат, сеирот го гледале грчките полицајци, кои не мрднале ниту со прст за да го спречат атакот врз Македонецот. До тој момент овој нашинец беше шесттата жртва на нападите кои се случуваа по грчките патишта.

По ваквите инциденти македонското МНР ѝ врачи протестна нота на шефцата на Канцеларија за врски на Грција во Македонија, Александра Пападопулу.

Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија укажа дека со ваквите вандалски чинови не само што се попречува слободата на движење на лица и стоки, што спаѓа во фундаменталните вредности и принципи на Европската унија, туку и најдиректно се загрозува физичкиот интегритет на македонските државјани, што од своја страна не придонесува за градење на добрососедски односи и доверба меѓу народите, меѓу другото, е наведено во македонската протестна нота.

Министерството за надворешни работи на Република Македонија очекува надлежните грчки органи итно да преземат соодветни мерки, со цел да се спречат слични насилства по патиштата во Грција.

Меѓутоа, од страна на официјална Атина сè до денес нема осуда на таквиот однос кон Македонците. Всушност, што може друго и да се очекува од грчките националисти, освен продолжување со негаторската стратегија, која етапно се интензивира, за удирање по македонското достоинство, по македонскиот национален идентитет, по македонското име...

Играта на "живци" продолжува и понатаму. Очигледно е дека грчката пропаганда ќе се развива, како во матичната земја, така и во меѓународните институции. Токму поради тоа македонскиот државен врв ќе мора да ја преиспита својата надворешна дипломатија кон јужниот сосед, при што неминовно ќе мора да предложи реципрочна политика, која нема да ги доведе во прашање националните интереси на македонскиот народ, но и евроатлантските процеси на РМ во однос на Европската унија.